



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 30 септември 1991
Скопје
Број 44 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изле-
сува 1.300 динари. Овој број чини 20
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

842.

Врз основа на Амандман XXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ПРОТИВПРАВНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за уредување на имотните односи настанати со противправни заземања на земјишта во општествена сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 1991 година.

Бр. 08-3851/1
30 јули 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ПРОТИВПРАВНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за уредување на имотните односи настанати со противправни заземања на земјишта во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 31/72) во член 3 ставот 3 се брише.

Член 2

Во членот 11 став 2 зборовите: „општинското собрание“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата надлежен за доделување на градежно земјиште“.

Член 3

Во членот 12 ставови 2 и 3 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 4

Во членот 14 став 2 и член 15 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за имотно-правни работи“.

Член 5

Во членот 20 ставови 1 и 2 и членот 21 зборовите: „општинскиот орган надлежен за премејрот и катастарот на земјиштето“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 6

Имотните односи што настанале со противправни заземања на земјишта во општествена сопственост, до влегувањето во сила на овој закон, ќе се расправат во рок од три години, сметано од неговото влегување во сила.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

843.

Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Петровски Душан Христивоје од Скопје,
2. Зафиров Цветан Слободан од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Горгиев Стојчо Томе од с. Бладевци, во траење од 1 месец и 15 дена,
2. Мургоски Методија Љубен од Прилеп, во траење од 2 месеца,
3. Мургоски Божин Методија од Прилеп, во траење од 2 месеца,
4. Јордановски Аце Душан од Прилеп, во траење од 4 месеци,
5. Јовановски Паунко Тони од Охрид, во траење од 5 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Блажевски Горѓи Мирослав од Тетово, во траење од 3 месеци,
2. Сејдини Салија Ресул од Кичево, во траење од 6 месеци,
3. Пантовиќ Душан Драган од Чачак, во траење од 1 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1020
23 септември 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

844.

Врз основа на член 10 ставови 2 и 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 септември 1991 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ, И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдуваат просторните и урбанистичките планови кои ќе се изготват и донесат, односно изменат и дополнат во 1991 година во Република Македонија, како и обемот на потребните финансиски средства и начинот на обезбедување на средствата.

2. Во 1991 година ќе се изготват, односно изменат и дополнат следниве просторни и урбанистички планови:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1) Нацрт на план и Предлог на план за измени и дополнувања на Просторниот план на Републиката | 800.000,00 дин. |
| (2) Измени и дополнувања на Просторниот план и Основниот урбанистички план на град Скопје и на основните урбанистички планови на градовите Куманово и Крива Паланка, за системот на гасификација | 500.000,00 дин. |
| (3) Изработка на просторни планови на општините Неготино и Свети Николе | 1.200.000,00 дин. |
| (4) Измена и дополнување на просторните планови на град Скопје и на општините Струга, Дебар, Кичево, Гостивар, Тетово, Куманово, Битола и Берово | 5.750.000,00 дин. |
| (5) Измена и дополнување на основните урбанистички планови и на градовите Скопје, Пробиштип, Свети Николе, Винаца, Ресен, Куманово, Кавадарци и крајбрежното подрачје на Преспанското Езеро | 9.000.000,00 дин. |
| (6) Измена и дополнување на детални урбанистички планови за подрачјата на градовите: Кичево, Пробиштип, Македонски Брод, Свети Николе, Струга, Охрид, Штип, Прилеп, Тетово, Битола, Куманово, Крива Паланка, Титов Велес, Кавадарци и граничните премини кај Стење, Меџитлија, Ново Село и Берово | 15.500.000,00 дин. |
| (7) Изработка на урбанистичка документација за селски населби во општините: Дебар (2), Неготино (2), Струга (3), Струмица (2), Охрид (2), Штип (2), Кочани (2), Скопје (3), Прилеп (4), Тетово (2), Битола (2), Кичево (2), Винаца (2), Кавадарци (2), Берово (2), Т. Велес (2), Гостивар (2), Куманово (3), вкупно 41 село | 16.500.000,00 дин. |
| (8) Изработка на студија за Предлог на локации на зони за развој на малото стопанство во општините | 1.000.000,00 дин. |
| ВКУПНО: | 50.250.000,00 дин. |

3. Средствата потребни за изработка на плановите од точка 2 на оваа програма се обезбедуваат:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| — За плановите од точките (1) и (2), од Републичкиот буџет за 1991 година во висина од | 1.300.000,00 дин. |
| — За плановите од точките (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од делот од надоместокот за уредување и употреба на градежно земјиште за 1991 година во износ од | 48.950.000,00 дин. |
| ВКУПНО: | 50.250.000,00 дин. |

4. За изработка на плановите што ќе се финансираат од дел на надоместокот за уредување и употреба на градежно земјиште, согласно со измените и дополнувањата на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање кои Владата на Република Македонија треба да ги достави до Собранието на Република Македонија, средствата се издвојуваат од фондовите за уредување и употреба на градежно земјиште на општините за кои ќе се изработуваат плановите согласно со оваа програма. Овие средства се издвојуваат на посебна сметка при Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

5. Спроведувањето на оваа програма ќе продолжи и во 1992 година, а ќе се остварува во согласност со приливот на средствата во Републичкиот буџет, односно со приливот на средствата во фондовите од точка 4 на оваа програма.

6. Спроведувањето на Програмата ќе го врши Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

7. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3810/1

16 септември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

845.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 септември 1991 година, донесе

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во називот на Просторниот план на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 23/82) и во неговите одредби зборот „Социјалистичка“ се брише

2. Во вториот дел наслов 1, 5, 4. Енергетика и енергетска инфраструктура во поднасловот „Течни и гасовити горива“ ставовите 5 и 6 се заменуваат со шест нови става кои гласат:

„Природниот гас за потребите на индустријата, енергетските постројки, затоплувањето и други потреби во Република Македонија се предвидува да се обезбеди до крајот на 2010 година.

За задоволување на идните долгорочни потреби на Републиката се планира користење на природен гас од СССР преку приклучување на магистралниот гасовод на НР Бугарија на југословенско-бугарската граница кај Крива Паланка.

Влезот на магистралниот гасовод т.е. изградба на примопредајна станица се предвидува кај Деве Баир, во североисточниот дел на Републиката.

Се планира преку магистралниот гасоводен систем, чија изградба ќе се одвива во повеќе фази, со природен гас да се снабдат градските населби и поголемите индустриски капацитети во Републиката.

Во првата фаза планирана е изградба на магистрален гасовод во должина од 97,7 км од Деве Баир до Скопје, со приклучување на градските населби Крива Паланка, Кратово, Куманово и поголемите стопански капацитети.

Во натамошните фази се предвидува продолжување на магистралниот гасовод од Скопје кон западна Македонија, со приклучување на градските населби и поголемите стопански капацитети, како и во јужна и централна насока со приклучување на градските населби во централниот и источниот дел на Републиката.

3. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3811/1

16 септември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с. р.

846.

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 1991 година, по повод упатувањето на регрути од Република Македонија во ЈНА за септември 1991 година ги усвои следниве

МИСЛЕЊА И СТАВОВИ

1. Да не се испраќаат регрути од Република Македонија во ЈНА сè додека во Југославија не престане војната и не се воспостави мирот.

Тоа произлегува од значајниот став и политика на Република Македонија дека не ја признава војната во Југославија. Таа е меѓуетничка војна и заради тоа Македонија не сака и нема да учествува во неа.

Истовремено, овој став значи продолжување на политиката на Република Македонија за мирољубиво решавање на југословенската криза.

2. Согласно на претходниот став и остварените договори со Командата на Третата воена област, војниците од Република Македонија кои се преместени на дослужување на воениот рок во другите делови на Југославија, да се вратат на дослужување на воениот рок во Македонија.

3. Резервните воени обврзници од Република Македонија, сè до престанувањето на воените дејства во Југославија, да не се повикуваат на вежбовни и други активности. До тој период и воената евиденција на Република Македонија да остане во надлежност на републичките органи.

4. Со овие ставови да бидат запознати: Европската заедница, Европскиот Парламент, КЕБС и Хашката мировна конференција за Југославија. Тоа е неопходно заради натамошна афирмација и потврда на македонската мирољубива политика и позиција во расплетот на југословенската криза.

5. Мислењата и ставовите да се достават до Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, а Претседателството на СФРЈ, во својство на Врховна команда, да расправа за овие прашања.

6. Мислењата и ставовите да се достават и до Владата на Република Македонија, заради нивна операционализација и преземање конкретни активности.

7. Со овие мислења и ставови да се запознае јавноста.

8. Мислењата и ставовите да се објават во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3796/1

17 септември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с. р.

847.

Врз основа на член 11 од Законот за данокот од доход („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 36/91), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ОД ДОХОД

Член 1

Од плаќање данок од доход се ослободуваат обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранката 0101 — Електростопанство, за износот на средствата остварени од зголемувањето на цената на електрична енергија за 20% на применетата цена по тарифните ставови.

Член 2

Средствата остварени од член 1 на оваа одлука ќе се насочат на сметката на Министерството за стопанство за пополнување на стоковните резерви на Републиката, според Програмата на Владата на Република Македонија.

Член 3

Ослободувањето од член 1 на оваа одлука ќе се применува од денот на зголемувањето на цената на електричната енергија од страна на ЈП „Електростопанство на Македонија“ до 31. 12. 1991 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1831/1

12 септември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

848.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 46/90) и член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), Владата на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. Се определуваат највисоки малопродажни цени на одделни деривати од нафта, и тоа:

1. Моторен бензин	
МБ-86	28,70 дин/лит.
МБ-98	30,00 дин/лит.
БМБ-95	29,90 дин/лит.
2. Дизел гориво	
Д1	25,10 дин/лит.
Д2	24,70 дин/лит.
ЕЛ	14,60 дин/лит.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки малопродажни цени на одделни деривати на нафта („Службен весник на Република Македонија“, бр. 37/91).

3. Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2014/1

14 септември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

849.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републички надоместоци на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 23/91, 34/91 и 37/91), член 2 се менува и гласи:

„Од малопродажната цена формирана по важечките прописи се наплатува надомест во висина и тоа:

а) Нафтени деривати

1 Моторни бензини

— МБ 86	11,133 дин/лит.
— МБ 98	11,657 дин/лит.
— БМБ 95	11,827 дин/лит.

2. Дизел гориво

— Д1	10,384 дин/лит.
— Д2	10,334 дин/лит.
— ЕЛ	5,00 дин/лит.

На малопродажната цена на маслото за горење формирана по важечките прописи се наплатува надомест во висина, и тоа:

— мазут ЛНС-СК	1,730 дин/кг.
— мазут среден	1,547 дин/кг.
— ТНТ	1,775 дин/кг.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука обврзниците на надоместокот ќе ги уплатуваат, и тоа по 2,00 динари од надоместокот под точка 1, точка 2 — алинеја 1 и 2 во Републичкиот буџет, а разликата до вкупниот надоместок од точката 1, точката 2 — алинеја 1 и 2, надоместокот во износ од 5,00 динари за дизел горивото ЕЛ, како и надоместокот од став 2 на член 1 од оваа одлука на сметката на Министерството за стопанство што се води во Службата за општествено книговодство во Републиката, во рок и на начин пропишан за пресметување и плаќање на основниот данок на промет.

Член 3

Во член 4 став 1 се менува и гласи:

„На одделни потрошувачи на нафтени деривати ќе се одобрува регрес од малопродажната цена, и тоа на:“.

Член 4

Член 10 се менува и гласи:

„Се овластува министерот за стопанство да донесе упатство за примената на член 4 на оваа одлука“.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Упатството за примена на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 30/91).

Член 6

Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2013/1

14 септември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

О Б Ј А В А

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90 и 32/91) објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе од житни култури се запишува следното претпријатие:

— АД ПО „Жито Битола“ — Битола за доработка на семе од житни култури. Регистарски број 25 Решение бр. 10 2327/3 од 10. VI. 1991 година

Бр. 10

16 септември 1991 година

Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.

О Б Ј А В А

за запишување во Регистарот на производителите на шумски саден материјал

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90 и 32/91), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува дека во Регистарот на производителите на шумски саден материјал под реден бр. 40, е запишана следната организација: Општествено претпријатие за шумарство и преработка на дрво „Црн Бор“ — Прилеп

Бр. 09-1924/3

19 септември 1991 година

Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.

И С П Р А В К И

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ број 37/91), направена е грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите

Во член 18 став 3 по зборот „лодатоци“ точката треба да се замени со записка и да се додадат зборовите: „на сметката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Бр. 12-3682/2

септември 1991 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за стапките на даноците на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), се направени грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за стапките на даноците на граѓаните

1. Во член 1 во уводната реченица наместо зборовите „членот 2“ треба да стојат зборовите: „во член 2 став 1“.

2. Во член 3 став 2, наместо зборовите: „од 30. 06. 1991“ треба да стојат зборовите: „до 30. 06. 1991“.

Бр. 12-3546/2

25 септември 1991 година

Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Обласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Пејран Селмани, сега во Австралија, против тужениот Сефедин Селмани од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас, или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. бр. 1796/91.

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Драгослав Николиќ од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 233-б, против тужените Загорка Николиќ, Анка Матковиќ и Нада Георгиевска. Првотужената Загорка Николиќ се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената Загорка Николиќ, која се наоѓа во земјата или во странство со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или пак во истиот рок да достави точна адреса на нејзиното престојувалиште.

Доколку не се јави во определениот рок од објавувањето на огласот, судот по службена должност ќе ѝ постави привремен старател по предметниот спор од редот на адвокатите преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1894/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за регресно побарување по тужбата на ЗОИЛ „Македонија“ — филијала Тетово против тужениот Џемаили Нејазит од с. Реџица, а сега на работа во Загреб, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, да ангажира свој полномошник кој ќе ги застапува пред овој суд неговите права и интереси сè до окончувањето на постапката. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 269/91.

Пред овој суд се води постапка за долг по тужбата на тужителот ВП „Полог“ — Тетово, против тужениот Алими Мусли од с. Боговиње, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во текот на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 888/91.

Пред овој суд се води постапка за поништување на договор за заедничка градба по тужбата на тужителот Цвета Јашари од Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 84, против тужениот Садик Јашари од Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 84, а сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужениот да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 758/91.

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4399/91, на регистарска влошка бр. 2-1719-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Земјоделската задруга „Црвена Звезда“ село Јосифово — Валандово, р.о., со следните податоци: Наместо досегашниот директор Кнежевиќ Илија, се запишува Зајков Марко, в.д. директор, како овластено лице за застапување на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4399/91. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 4413/91, на регистарска влошка бр. 4-10734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанската дејност на општествена организација — здружение на граѓани под фирма: Совет на ССМ, Ц. О., Крива Паланка ул. „Маршал Тито“ бб, Крива Паланка со следните податоци: 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо; живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; трговија на мало со непрехранбени производи: 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; трговија на мало со мешовити стоки: 070140 — трговија на мало со возила и делови; 0702 — трговија на големо: трговија на големо со прехранбени производи: 070212 — зеленчук, овошје и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; трговија на големо со непрехранбени производи: 070221 — текстил и конфекција; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070226 — хартија, канцелариски материјал и др 0801 — угостителство; 080111 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење; 080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080113 — работнички, детски, младински одморалишта; 080114 — кампови; 08020 — туристичко посредување; 080201 — туристички агенции.

Во правниот промет со трети лица Советот на ССМ, Ц. О. — Крива Паланка ќе истапува во свое име и за своја сметка како правно лице.

Советот на ССМ — Крива Паланка по правниот промет со трети лица одговара со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Гроздан Дејановски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4413/91. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 37/91, на регистарска влошка бр. 2-2011-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата и запишувањето право на работење во надворешен трговски промет на Земјоделската задруга „Прегловопром“, с. Преглово, М. Брод, со следните податоци:

Задругата е усогласена со Статут од 30. XII. 1990 година.

Дејност на задругата: 020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство; 012002 — производство на чакал и песок; 012111 — производство на вар; 013310 — производство на ферментиран тутун; 012201 — производство на режана граѓа; 012321 — производство на амбалажа од режано дрво; 013041 — колење на до-

биток; 013010 — мелење и лупење на жита; 013200 — производство на добиточна храна; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 030001 — одгледување на шуми; 040001 — искористување и употреба на води; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060601 — превоз на патници во градски и приградски сообраќај; 070111 — леб, печиво и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риби и млечни производи; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибори; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и млечни производи; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добитоци и живина; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070240 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070123 — ресторани на општествена храна; 080201 — туристички агенции; 080190 — други угостителски услуги; 090212 — поправки и одржување на патнички и други моторни возила; 110301 — јавни складови и пазаришта; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110902 — приредување на саеми и изложби; 110909 — други неспомнати услуги; 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основачи на задругата се: Алимоски Нијази, Алимоска Јулијана, Алимоски Камил, Лимоска Јулија, Салифоски Максут, Адemosки Алија, Сефероски Нешат, Алимоски Фадил, Таироски Ресул, Таироски Месуд, Амчески Нафија, Рахмановски Басрија, Салифоски Авнија, Салифоски Алија, Сејфоски Назмија, Сердароски Руждија, Салифоски Ведат и Зибероски Зибер од с. Преглово — Македонски Брод.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се намират од имотот на задругата одговараат задругарите еднократно во висина на влогот.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Алимоски Нијази, в.д. директор, со неограничено овластување, кој во иднина ќе има својство на директор, без ограничување, во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 37/91. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4727/91, на регистарска влошка бр. 4-10721-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанска дејност под фирма: Авто мото друштво „Треска“ — Македонски Брод, ул. „Илинденска“ бб, скратен назив: АМД „Треска“ — Македонски Брод, со следните податоци: Дејност: 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070400, 070150, 070230, 080111, 080112, 080119, 080114, 080121, 080122, 080123, 080190, 080202, 080201, 090121, 100390, 110309, 110901, 110903, 120990.

Дејност во надворешен трговски промет: 070320.

Во правниот промет друштвото има неограничено овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско работење е Павлески Трајче, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4727/91. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3505/91, на регистарска влошка бр. 1-502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар споредната дејност на Домот на младите „25 Мај“, Ц. О., Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб, со следните податоци: Дејноста во внатрешен промет се проширува со споредни дејности: 080121 — ресторани со услуги; 080190 — други угостителски услуги; 080201 — туристички агенции; 080202 — туристички бироа; 090209 — други услуги и услуги на домаќинства; 120311 — издавачка дејност; 120341 — сценско-музички дејности; 120349 — други културно-уметнички дејности; 120363 — изнајмување и дистрибуција на филмови; 120364 — прикажување на филмови; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — други неспомнати услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3505/91. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3804/91, на регистарска влошка бр. 1-267-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на РО Републички завод за унапредување на социјалните дејности, ц.о., Скопје, ул. „1 Октомври“ бр. 42-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Димитар Керамичиев, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Благоја Марковски, вршител на должноста директор, без ограничување, во внатрешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3804/91. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 120/91, на регистарска влошка бр. 2-1429-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар промените по повод усогласување со закон на Градежно-занаетчиската задруга „Солидност“, П. О., Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 26, Скопје, со следните податоци: Задругата е усогласена со Статут од 25. XII. 1990 година.

Од задругата истапува основачот Галевски Тодор од Скопје со одлука за истапување од 31. V. 1990 година. Покрај досегашните основачи Давитковски Владе, Тасев Винко, Велјановски Зарија и Старковски Ванчо од Скопје пристапуваат нови основачи: Петровски Петре, Ѓорчевски Борис, Милошев Борис, Давчевска Костадинка, Ѓорѓиевски Трипун, Аџковски Трајан, Јовановски Драган, Стојановски Драги, Ангеловска Звезда, Симонович Лена, Костовски Звонко, Илиоски Ѓорѓија, Шаботиќ Муса и Савовски Миле од Скопје, со одлука за пристапување од 12. XII. 1990 година.

Дејност: 050301 — поставување, поправка и одржување на градежни инсталации; 050302 — завршни занаетчиски работи извршени на изградба и одржување постоечки станбени и други згради и објекти; 050201 — изградба на сообраќајни објекти; 050202 — изградба на хидроградежни објекти; 050203 — изградба на рударски објекти; 050209 — изградба на останати објекти за нискоградба; 060503 — услуги во патен сообраќај; 070111 — леб, печиво и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — месо, живина, риба и месни преработки; 070121 — текстил и конфекција 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метална и електротехничка стока; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — намештај; 070126 — керамика, стакло; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и останати непрехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со деривати на нафта; 070211 — житарици

и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преаботки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — стока и живина; 070219 — разни животни намирници и производи за куќни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метална и електротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070230 — трговија на големо со возила делови и прибор; 070240 — трговија на големо со деривати на нафта; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 110402 — проектирање на градежни објекти; 110403 — останато проектирање, изработка на техничка документација, освен градежно; 110404 — инженеринг-кооперација со делови од малото стопанство и пласман на производи од истото.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на еднократниот износ на здружениот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Владе Давитковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 120/91. (159)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст печат под назив: „Книжарница „Сања“ — Маја Костовска, ул. „Павле Илџиќ“ бр. 19, Скопје“ се огласува за неважен. (2270)

Загубените тркалезен и четвртаст печат под назив: П. П. П. „Звезда“ — Скопје“ се огласуваат за неважни. (2271)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Производно трговско претпријатие „Кобра“ увоз-извоз — Кавадарци“ се огласува за неважен. (2272)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Кисок „Дача-Доналдс“ — Јошеска Катица, Скопје“ се огласува за неважен. (2273)

Загубените печат и штембил под назив: „СДТ „Тара“, ул. „Марксцова“ бр. 1, Винаца“ се огласуваат за неважни. (2274)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет „Вешеницапромет“ д. о. о. извоз-увоз — Скопје“ се огласува за неважен. (2275)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско претпријатие на големо и мало „Рион-Инженеринг“ увоз-извоз ц. о. — Кавадарци“ се огласуваат за неважни. (2276)

Загубениот печат под назив: „Колонијал „Магазин“ — Рамадани Африм — с. Кондово“ се огласува за неважен. (2277)

Загубениот печат под назив: „СТД „Хира“ — Гостивар“ се објавува за неважен. (2215)

Загубените тркалезен и четвртаст печат под назив: „Претпријатие за ДДД услуги и промет „Жито-токсин“ д. о. о. — Скопје“ се огласуваат за неважни. (2536)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Здрава храна „Мелем“ Г. Т. Ц. — приземје — Скопје“ се огласува за неважен. (2537)

Загубените печат и штембил под назив „З. С. З. — Кочани“ се огласуваат за неважни. (2504)

Свидетелство на име Исмаили Исмаилаки, Тетово. Свидетелство на име Методи Поп Методијев, Штип. (1680)

Свидетелство на име Фатима Калипурска, Берово. Свидетелство на име Гоце Лазаров, Кочани. Работна книшка на име Стојан Трајановски, Скопје. (1685)

Работна книшка на име Имер Ибраим, Скопје. Свидетелство на име Горанчо Кулески, Прилеп. Свидетелство на име Македонка Спиркоска, Прилеп. (1692)

Свидетелство на име Весна Алексова, Титов Велес. Свидетелство на име Љиљана Богдановиќ, Неготино. (1694)

Свидетелство на име Лилјана Боцева, Штип. Свидетелство на име Марија Гурова, Кочани. Ученичка книшка на име Габриела Лазарова, Винаца. (1697)

Ученичка книшка на име Трајкоски Борче, Македонски Брод. Свидетелство за VIII одделение на име Хаки Исаки, с. Копаница, Скопје. (1701)

Работна книшка на име Хаки Исаки, с. Копаница, Скопје. Работна книшка на име Реџеп Исмени, Скопје. Свидетелство на име Горица Маркоска, Прилеп. Свидетелство на име Борика Стефановска, Крива Паланка. (1713)

Свидетелство на име Сашо Станиковски, Крива Паланка. (1714)

Свидетелство на име Абдија Гулосвије, Тетово. Свидетелство на име Абди Фаги, Тетово. (1716)

Свидетелство на име Риси Сефери, Гостивар. Свидетелство на име Спасен Арески, Гостивар. Свидетелство на име Благој Рунчев, Штип. (1719)

Свидетелства за III, IV година и за завршен испит на име Винко Симитчиев, Титов Велес. (1720)

Свидетелство на име Даниела Тенева, Штип. Свидетелство на име Лидија Жежовска, Делчево. Свидетелство на име Антоније Јосифов, Радовиш. Работна книшка на име Никола Захариев, Скопје. Работна книшка на име Гоце Љутви, Скопје. Работна книшка на име Неџат Сума, Скопје. Ученичка книшка за I година на име Славковски Бобан, с. Мождивњак, Крива Паланка. (1730)

Свидетелство на име Јахја Иснеидери, Тетово. Свидетелство на име Беким Амзаи, Тетово. (1733)

Свидетелство на име Муса Демири, Тетово. Свидетелство на име Зулкадри Демири, Тетово. Свидетелство на име Неџми Демири, Тетово. Свидетелство на име Газминџ Љаки, Тетово. Свидетелство на име Шабан Амети, Гостивар. Свидетелство на име Ленче Милева, Штип. (1739)

Свидетелство на име Абдула Алиев, Радовиш. Свидетелство на име Лидија Павловска, Пробиштип. (1741)

Свидетелство на име Игор Бошковски, Пробиштип. (1742)

Работна книшка на име Жарко Томески, Скопје. Диплома за завршен четврти степен за конфекциски техничар на име Зоранчо Андевски, Куманово. Работна книшка на име Сенад Куртовиќ, Скопје. Свидетелство за положен завршен испит на име Сенад Куртовиќ, Скопје. (1746)

Работна книшка на име Воислав Огненовски, Скопје. (1751)

Свидетелство на име Билјана Симоновска, Прилеп. (1752)

Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива Паланка. (1756)

Свидетелство на име Маја Брезовска, Гостивар. Свидетелство на име Катерина Антеска, Гостивар. Свидетелство на име Игор Глишоски, Гостивар. Свидетелство на име Марјан Горгиев, Штип. Свидетелство на име Мирче Биков, Штип. (1761)

Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива Паланка. (1756)

Свидетелство на име Маја Брезовска, Гостивар. Свидетелство на име Катерина Антеска, Гостивар. Свидетелство на име Игор Глишоски, Гостивар. Свидетелство на име Марјан Горгиев, Штип. Свидетелство на име Мирче Биков, Штип. (1761)

Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива Паланка. (1756)

Свидетелство на име Маја Брезовска, Гостивар. Свидетелство на име Катерина Антеска, Гостивар. Свидетелство на име Игор Глишоски, Гостивар. Свидетелство на име Марјан Горгиев, Штип. Свидетелство на име Мирче Биков, Штип. (1761)

Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива Паланка. (1756)

Свидетелство на име Маја Брезовска, Гостивар. Свидетелство на име Катерина Антеска, Гостивар. Свидетелство на име Игор Глишоски, Гостивар. Свидетелство на име Марјан Горгиев, Штип. Свидетелство на име Мирче Биков, Штип. (1761)

Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива Паланка. (1756)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство на име Елизабета Глишиќ, Скопје. Свидетелство на име Салко Зорниќ, Битола. (1677) Свидетелство на име Даниела Ничовска, Тетово.

Свидетелство на име Горан Горгиев, Кочани.
 Свидетелство на име Кети Митева, Кочани.
 Свидетелство на име Венко Костадинов, Кочани.
 Свидетелство на име Игор Бабришов, Кочани.
 Ученичка книшка на име Трајкоски Благе, с. Брезница, Македонски Брод. (1766)
 Свидетелства за I и II клас економски смер на име Анче Митревска, Ресен. (1767)
 Свидетелство на име Манова Зорка, Титов Велес.
 Свидетелство за електротехничко училиште на име Лазаровски Горан, Титов Велес. (1770)
 Свидетелство за I клас на име Димовски Слободан, Титов Велес. (1771)
 Работна книшка на име Божиќ Димовски, Скопје.
 Работна книшка на име Јованка Димовска, Скопје. (1779)
 Свидетелство на име Панче Здравески, Прилеп.
 Свидетелство на име Сефедин Реџеџи, Куманово.
 Свидетелство на име Тања Андреева, Титов Велес. (1785)
 Свидетелство на име Беким Рамадани, Тетово.
 Свидетелство на име Дестан Абази, Гостивар.
 Свидетелство на име Лилјана Ангелова, Штип.
 Свидетелство на име Димитар Јуров, Штип.
 Свидетелство на име Драган Стефанов, Кочани.
 Свидетелство за I година на име Горан Симоновски, Крива Паланка. (1791)
 Работна книшка на име Тишма Верица, Скопје.
 Работна книшка на име Благоја Ангеловски, Скопје. (1796)
 Работна книшка на име Александар Симонovski, Скопје. (1801)
 Свидетелство на име Ирена Јованоска, Прилеп.
 Свидетелство на име Дејан Ангеловски, Куманово.
 Свидетелство на име Абрана Исџами, Куманово.
 Свидетелство на име Сашо Спиоровски, Тетово.
 Свидетелство на име Меди Нуки, Тетово. (1806)
 Свидетелство на име Зулфи Рамадани, Тетово.
 Свидетелство на име Горан Гошев, Штип. (1808)
 Свидетелство на име Вукица Стевановиќ, Штип.
 Свидетелства за I, II, III година на име Божиќовска Маја, Титов Велес. (1810)
 Свидетелство на име Донче Калчев, Штип. (1811)
 Свидетелство на име Ќирко Пеловски, Берово.
 Свидетелство на име Венцо Атанасов, Берово.
 Свидетелство на име Љупчо Стаменков, Делчево.
 Свидетелство на име Марина Николова, Делчево.
 Свидетелство на име Натали Горгиева, Кочани.
 Свидетелство на име Димче Панов, Кочани. (1817)
 Свидетелство на име Горан Алексов, Кочани.
 Свидетелство на име Виктор Стојановски, Пробиштип. (1819)
 Работна книшка на име Алит Бекири, с. Арачиново, Скопје. (1820)
 Работна книшка на име Славко Игновски, Скопје.
 Работна книшка на име Азра Нелковиќ, Скопје.
 Свидетелство на име Тони Степаноски, Прилеп.
 Свидетелство на име Јован Ставрски, Прилеп.
 Свидетелство на име Исмет Башевиќ, Прилеп.
 Свидетелство на име Делфина Неделкоска, Прилеп. (1831)
 Свидетелство на име Гоце Паноски, Прилеп.
 Свидетелство на име Васко Илиоски, Прилеп.
 Свидетелство на име Круме Стојанов, Титов Велес. (1834)
 Свидетелства за I и II година на име Емилија Гочевска, Титов Велес. (1835)
 Свидетелство на име Билјана Настова, Титов Велес. (1836)
 Свидетелство за I клас на име Скепаровски Сапша, с. Стење, Ресен. (1837)
 Свидетелство на име Ристова Јасна, Титов Велес.
 Ученичка книшка за I година на име Јанковски Тони, нас. Чашка, Титов Велес. (1839)
 Свидетелство на име Иле Димовски, Титов Велес. (1840)

О Б Ј А В И

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот за месец септември 1991 година изнесува 3.198,30 динари.

2. За остварување на правата во областа на општествените дејности за кои основ е загарантираниот личен доход, за месец септември 1991 година тој изнесува 2.558,60 динари.

Министер
за труд и социјална
политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

Врз основа на член 4 од Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Просечниот месечен чист личен доход по вработен во Републиката во месец јули 1991 година намален за ефектот од процентот на бројот на вработените кои не исплатиле личен доход во месецот во кој се врши исплатата, изнесува 4.773,90 динари.

2. Поради примена на ефектот на вработените кои не исплатиле личен доход, личниот доход за месец јули (4.773,90 динари) споредено со тој од месец октомври 1990 год. (3.771,00 динари), кој е применет за исплата на пензиите за месец декември 1990 година, покажува пораст од 26,60%.

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

СОДРЖИНА

842. Закон за изменување на Законот за уредување на имотните односи настанати со противправни заемања на земјишта во општествена сопственост — — — — 717
843. Одлука за помишување на осудени лица — — — — 717
844. Програма за изготвување и донесување и измени и дополнување на просторни и урбанистички планови во Република Македонија во 1991 година — — — — 718
845. Измена и дополнување на Просторниот план на Социјалистичка Република Македонија — — — — 718
846. Мислења и ставови по повод упатувањето на регрути од Република Македонија во ЈНА за септември 1991 година — — — — 719
847. Одлука за ослободување од плаќање од данок од доход — — — — 719
848. Одлука за определување највисоки малопродажни цени на одделни деривати на нафта — — — — 719
849. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републички надоместоци на одделни производи — — — — 720
- Објава за запишување во регистарот на доработувачи на семе од житни култури — — — — 720
- Објава за запишување во регистарот на производители на шумски саден материјал — — — — 720
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите — — — — 720
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за стапките на даноците на граѓаните — — — — 720